



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 31 декември 1976
Скопје
Број 45 Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-601-128

439.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ („Службен лист на СФРЈ“ бр. 35/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“

I

Се разрешуваат од членови на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“, поради истекот на мандатот:

- Вангел Коцомац,
- Димитар Кондовски.

II

Се избираат за членови на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“:

- Ванчо Георгиевски, академски сликар, професор на Педагошката академија во Скопје,
- Павле Кузмановски, академски сликар, дизајнер во „Тетекс“ — Тетово.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3479
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

440.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ

I

Му престанува функцијата член на Советот на Педагошката академија во Скопје на:

Никола Куциновски, поради заминување на нова должност.

II

За член на Советот на Педагошката академија во Скопје се именува:

Хасан Хамди, професор во Гимназијата во Гостивар.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3481
23 декември 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

441.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ — СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки се именуваат:

— Васо Антевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, машински инженер во „Југохром“ — Јегуновце,

— Миле Стојанов, заменик на генералниот директор на „Електростопанство“ — Скопје,

— Ристо Андреев, дипломиран градежен инженер на работа во ЖТП, ООЗТ погон за инвестиции — Скопје,

— Благој Левков, член на Советот на Републиката,

— Никола Николов, дипломиран правник, секретар на Собранието на општина Кочани,

— Веселј Рамизи, дипломиран правник, потпретседател на ИС на Собранието на општина Куманово,

— Томе Делов, дипломиран инженер, потпретседател на ИС на Собранието на општина Битола,

— Петар Милков, раководител на група за неметали во „Фени“ — Кавадарци,

— Виолета Станковска — Чавкаловска, инженер технолог во ООЗТ — „Виолета“ ОХИС — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3456
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.	

442.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ — СКОПЈЕ

I

За член на Советот на Работната организација Факултет за правни и политички науки во Скопје се именува:

— Сотир Прчковски, судија во Окружниот стопански суд во Битола.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3483
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.	

443.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

I

За член на Советот на Работната организација Факултет за филозофско-историски науки во Скопје се именува:

Перо Коробар, член на Советот на Републиката.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3484
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.	

444.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЛОШКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

I

За член на Советот на Работната организација Факултет за филолошки науки во Скопје се именува:

Љубица Минова, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, наставник по руски јазик во ЦОУ „Моша Пијаде“ во Кочани.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3485
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.	

445.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I

За член на Советот на Работната организација Шумарски факултет во Скопје се именува:

Божидар Петрушевски, дипломиран шумарски инженер во ЗДИШ „Треска“ во Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3486
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

446.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ООЗТ ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВО БИТОЛА И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ШКОЛАТА

I

За членови на Советот на ООЗТ Виша техничка школа во Битола се именуваат:

- Јани Бојчевски, на работа во „Автомонт“ Битола,
- Трајан Пецалевски, претседател на Општинската конференција на ССРМ во Ресен,
- Таири Џемаил, член на Советот на Републиката,
- Димитри Секуловски, професор во „ЕМУЦ“ Охрид,
- Никола Асенчев, вработен во Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова“ Титов Велес.

II

За членови на Комисијата за избор на директор на ООЗТ Виша техничка школа во Битола се именуваат:

- Тале Гошевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,
- Стојан Чулаковски, генерален директор на „Транскоп“ Битола.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3475
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

447.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ООЗТ ХЕМИСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на ООЗТ Хемиски факултет во Скопје се именуваат:

- Благоица Стефановска, наставник по хемија во Училишниот центар „Крсте Петков Мисирков“ во Демир Хисар,
- Ратка Јаневска, инженер технолог, професор во Хемискиот училишен центар „Борис Кидрич“ во Титов Велес,
- Благој Вакански, наставник по хемија во Гимназијата „Ацо Русковски“ во Берово,
- Светозар Крстовски, дипломиран хемичар во Комбинатот „Југохром“ во Јегуновце,
- Илија Трајковски, технички директор на Фабриката за кожи „Гоце Делчев“ во Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3476
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

448.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ООЗТ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИКА ВО СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на ООЗТ Факултет за физика во Скопје се именуваат:

- Стојан Тодоровски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, директор на Гимназијата „Моша Пијаде“ во Крива Паланка,
- Димитар Дамјановски, наставник во ЦОУ „Никола Карев“ во Крушево,
- Александар Најданоски, наставник во ЦОУ „Браќа Миладиновци“ во Струга,
- Панче Панов, професор во ЦОУ „Сандо Масев“ во Струмица,
- Саво Крстевски, дипломиран правник, шеф на сектор во „Алкалоид“ Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3477

28 декември 1976 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.	

449.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ООЗТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕТАЛУРГИЈА И РУДАР- СТВО ВО СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на ООЗТ Факултет за металургија и рударство во Скопје се именуваат:

— Ефтим Мицевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, геолошки инженер во Рудникот за олово и цинк „Саса“,
— Мијалчо Ангеловски, член на Претседателството на ССММ, рударски инженер во Пробиштип,
— Ристо Христов, инженер металург на работа во ООЗТ „Челичарница“ Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3478

28 декември 1976 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.	

450.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на ООЗТ Технолошки факултет во Скопје се именуваат:

— Костадинка Илиева, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, технолог, шеф

на конфекција во текстилниот комбинат „Битола-текст“ Битола,

— Цветанка Петрушевска, дипломиран технолог, асистент во Институтот за тутун во Прилеп,

— Рамазан Пахуми, дипломиран економист, директор на ООЗТ за теписи „Новост“ во Дебар.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-3471

28 декември 1976 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

451.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ООЗТ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на ООЗТ Машински факултет во Скопје се именуваат:

— Вељан Димовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, главен инструктор во фабриката „Раде Кончар“ Битола,

— Ангел Веловски, дипломиран инженер, на работа во Металскиот завод „Тито“ во Скопје,

— Стерјо Адамов, шеф на техничка подготовка во „Руен“ Кочани,

— Драги Јанушевски, главен инженер во Монтажно-инсталатерското претпријатие „Димче Мирчевски — Бањарот“ — Прилеп.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3472

28 декември 1976 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

452.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ООЗТ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на ООЗТ Математички факултет во Скопје се именуваат:

— Ангелина Азеска, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, просветен советник во заедничкиот завод за школство Охрид,

— Нове Михајловски, професор на Педагошката академија во Битола,

— Љубомир Трајчев, потпретседател на ИС на Собранието на општина Свети Николе,

— Илир Спахију, професор на Педагошката академија во Скопје,

— Параскева Пандилова, шеф на компјутерско одделение при СОК на Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3473
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

453.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ООЗТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на ООЗТ Електротехнички факултет во Скопје се именуваат:

— Јордан Петровски, дипломиран инженер, шеф на развојно одделение на РТВ — Скопје,

— Максим Ангеловски, дипломиран инженер, на работа во ПГТ Скопје,

— Ацо Кочински, погонски инженер во „Електро-пренос“ Битола,

— Душко Нешовски, шеф на конструкција во „Раде Кончар“ Скопје,

— Бранко Деспотовски, дипломиран електро инженер, директор на сектор за експлоатација во „Електро-стопанство“ — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3474
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

454.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ООЗТ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на ООЗТ Архитектонски факултет во Скопје се именуваат:

— Александар Смилевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, раководен проектант при Институтот за студии и проектирања Г.П. „Бетон“ — Скопје,

— Вера Христова, директор на ГУЦ „Здравко Цветковски“ Скопје,

— Трајко Василев, директор на Заводот за урбанизам и станбено-комунална техника на СРМ,

— Ордан Богатиновски, проектант во Проектанското одделение при Г.П. „Пелагониа“ — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3469
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

455.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ООЗТ ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ****I**

За членови на Советот на ООЗТ Градежен факултет во Скопје се именуваат:

- Горѓи Пупаковски, дипломиран градежен инженер во Г.П. „Веток“ Скопје,
- Грга Чушиќ, член на Советот на Републиката,
- Јово Спасеноски, дипломиран инженер, технички директор во ОЗТ „Мермери“ — Гостивар,
- Никола Здравев, дипломиран градежен инженер потпретседател на ИС на Собранието на општина Штип,
- Владо Чингаровски, дипломиран инженер архитект на работа во фабриката „Карпош“ Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3468

28 декември 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	--

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

456.

Врз основа на член 318 точка 25 и член 338 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА****I**

Се разрешува Александар Спасовски од должноста заменик на републичкиот секретар за народна одбрана, поради заминување на нова должност.

II

Се именува Иван Зеленковски, полковник на ЈНА, за заменик на републичкиот секретар за народна одбрана.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3460

28 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

457.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 27. XII. 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА****I**

Изречената казна се прости на:

1. Стефанка Трајко Јанева, од Скопје,
2. Ахмедин Лато Вишевац, од с. Отишино.

II

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Вељан Ристо Стефановски, од с. Логоварди,
2. Цветан Крсте Шумковски, од Скопје,
3. Сотир Никола Василев, од с. Росоман,
4. Асани Амид Љутви, од с. Србиново,
5. Јован Димитар Рабациски, од с. Владимирово,
6. Илинка Јован Стаменова, од с. Василево,
7. Горѓи Доне Николов, од Штип,
8. Стоилко Трајче Велковски, од с. Стајковци,
9. Милан Петар Узуновски, од Струга,
10. Драгутин Елизабета Форко, од Скопје,
11. Наум Сотир Михајловски, од Охрид,
12. Горѓи Апостол Димитров, од с. Градско Балдовци,
13. Петар Бранко Илиевски, од Скопје,
14. Благоја Владимир Марковски, од с. Милетино,
15. Николче Томе Ангеловски, од Сингелиќ,
16. Иванчо Санде Алексовски, од Пробиштип,
17. Авдил Рамиз Фадиљ, од с. Добарце,
18. Трајан Нестор Георгиевски, од с. Чифлик.

III

Изречената казна се услови за 1 година на:

1. Алим Мифтар Таировски, од с. Равни Габор,
2. Славка Јован Величковска, од с. Талашманци,
3. Светислав Глигор Доружевски, од Скопје,
4. Горѓи Марко Ристевски, од с. Долно Мелничани,
5. Владо Даме Даниловски, од Дебар,
6. Благоја Трајан Бошковски, од с. Нерези,
7. Павле Ангеле Павловски, од с. Нерези,
8. Славе Трајан Бошковски, од с. Нерези,
9. Митре Тодор Тарков, од Битола,
10. Дема Алит Неки, од с. Ораховец,
11. Ангелко Панче Соколовски, од Скопје,
12. Благоја Алексо Простриженовски, од с. Могила,
13. Спасе Марко Богоевски, од с. Вевчани,
14. Стеван Стоилко Спасенцов, од с. Љубанци,
15. Костадин Стојан Дончев, од с. Серменин,
16. Атли Абдул Типерку, од Дебар,
17. Боро Горѓи Тасевски, од Скопје,
18. Цветанка Горѓи Георгиева, од Скопје,
19. Љуба Ордан Милорадовиќ, од Прилеп,
20. Марика Илија Цветковска, од Скопје,
21. Јован Благоја Пешев, од Скопје.

IV

Изречената казна се услови за 2 години на:

1. Добре Герасим Ивановски, од с. Јурумлери,
2. Садри Амдо Буки, од Скопје,
3. Нуредин Азис Алити, од Дебар,
4. Ангелина Васил Георгиевска, од с. Булачани,
5. Добри Ванчо Вајков, од Скопје,
6. Лидија Душан Михајлова, од Скопје,
7. Фахра Туфиќ Колендар, од Скопје,
8. Горѓи Стеван Николовски, од Скопје,
9. Кирил Јован Томовски, од Скопје,
10. Антоние Владимир Ристовски, од Гостивар,
11. Радивоје Андреја Настевски, од Скопје.

V

Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 година на:

1. Даут Осман Сејдија, од с. Копачин Дол,
2. Јован Лазар Симоновски, од Скопје,
3. Петар Јосиф Јосифовски, од Ресен,
4. Ампе Стојан Величков, од с. Древено.

VI

Неиздржаниот дел од казната се услови за 2 години на:

1. Надежда Гуле Крстевска, од Битола,
2. Васфије Шабан Јашарај, од Скопје,
3. Цветат Ајдар Бајрамов, од с. Трубарово.

VII

Изречената казна се намали за 6 месеци на:

1. Ванчо Спироски, од Кочани,
2. Атанас Божин Макланов, од с. Црвени Брегови,
3. Јанчо Никола Иванов, од с. Ново Коњарево,
4. Митат Сабри Шерифи, од с. Кондово,
5. Драги Столе Тапчанов, од с. Љубанци.

VIII

Изречената казна се намали за 3 месеци на:

1. Стојмен Стефан Трајков, од с. Горубинци.

IX

Изречената казна се намали за 2 месеци на:

1. Илија Борис Секов, од с. Д. Чичево.

X

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Ангеле Борис Стојановски, од Титов Велес,
2. Крсте Петар Лазаревски, од с. Логоварди.

XI

Неиздржаниот дел од казната му се намали за 10 месеци на:

1. Владо Јован Стамнов, од Богданци.

XII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-649

27 декември 1976 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

458.

Врз основа на членовите 3 и 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со Договорот за минималните откупни цени и за единствените премии за кравјо и овчо млеко („Службен лист на СФРЈ“ бр. 56/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО

1. Во Одлуката за минималната откупна цена за кравјо и овчо млеко („Службен весник на СРМ“ бр. 19/75), во точката 1, став 1, бројката „0,78“ се заменува со бројката „1,06“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3046/2
15 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

459.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се именува за помошник на секретарот на Секретаријатот за односи со странство во Извршниот совет Никола Златевски, досегашен втор секретар за печат и култура во Амбасадата на СФРЈ во Атина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2995/1

8 декември 1976 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

460.

Врз основа на член 34, точка 5 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ ЌЕ ОБЕЗБЕДУВААТ РЕЗЕРВИ ОД СРЕДСТВА ЗА ИМУНОПРОФИЛАКСА, СЕРОПРОФИЛАКСА, ХЕМИОПРОФИЛАКСА, ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ЕПИДЕМИЈА ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ОД ПОГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

1. Се одредуваат здравствените организации на здружен труд кои ќе обезбедуваат резерви од средства за имунопрофилактика, серопрофилактика, хемио-профилактика, дезинфекција, дезинсекција и дератизација во случај на епидемија од заразните болести од поголеми размери, како и опасност од појава на епидемија од поголеми размери (член 25 од Законот за заштита на населението од заразни болести), и тоа:

1. Републички завод за здравствена заштита — Скопје;
2. Здравствен дом „Скопје“ — Скопје;
3. Медицински центар — Битола;
4. Медицински центар — Прилеп;
5. Медицински центар — Т. Велес;
6. Медицински центар — Охрид;
7. Медицински центар — Тетово;
8. Медицински центар — Штип;
9. Медицински центар — Куманово;
10. Медицински центар — Струмица.

П. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-08-3594

23 декември 1976 година

Скопје

Републички секретар
за здравство и социјална политика,
Јездимир Богдански, с. р.

461.

Врз основа на член 18 од Законот за прекинување на бременоста („Службен весник на СРМ“, бр. 22/72 и 18/76), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРОТ И ПРВОСТЕПЕНАТА И ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

Член 1

Со овој правилник се определува: начинот на работата на лекарот специјалист по гинекологија и акушерство (во натамошен текст — лекарот) и Првостепената и Второстепената комисија за одобрување на прекинување на бременоста и формата на обрасците на записникот и книгата за евиденција.

I. НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРОТ

Член 2

Лекарот во здравствената организација на здружен труд, која има гинеколошко-акушерско одделение, врши прекин на бременоста по констатацијата дека бремената жена не поминала повеќе од 10 недели на бременост од денот на зачетокот и дека нема основ за сомневање за настапување на штетни последици по здравјето на жената.

Член 3

Констатациите од претходниот член лекарот ги внесува во записник по образец бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Ако лекарот констатира дека нема пречки за вршење на прекин на бременоста, ќе го изврши прекинувањето на бременоста, за што води книга за евиденција според образец бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Доколку лекарот констатира дека постојат пречки за вршење на прекин на бременоста, бремената жена ќе ја упати на Првостепената комисија за одобрување на прекин на бременоста.

По барање на бремената жена лекарот ќе ѝ издаде препис од записникот во кој е внесена констатацијата од претходниот став.

II. НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ПРВОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА

Член 6

Постапката за прекин на бременоста пред Првостепената комисија се покренува со поднесување на барање.

Барањето за одобрување на прекин на бременоста се поднесува непосредно, а го прима во име на Комисијата секретарот на Комисијата, кој утврдува дали се приложени потребните документи.

Член 7

Со барањето се приложуваат документи со кои се потврдуваат наодите од барањето, како и наод и мислење на лекарот за причините за одбивање на барањето за прекин на бременоста.

Кога секретарот ќе утврди дека не се поднесени сите потребни документи, ќе го предупреди подносителот на барањето дека истите може да ги поднесе на самата седница на Комисијата.

Член 8

По приемот на барањето секретарот на Комисијата го известува подносителот за времето и местото на одржувањето на седницата на Комисијата на која ќе биде разгледано барањето и за правото

на бремената жена и нејзиниот брачен другар да присуствуваат на седницата на Комисијата при разгледувањето на барањето.

Член 9

Кога врз основа на приложената документација не може да се одлучи за оправданоста на барањето, Комисијата сама ќе изврши или ќе побара да се изврши дополнителен преглед и испитување или да се прибават дополнителни наоди и мислења.

Дополнителниот преглед и испитување задолжително се врши кога еден од лекарите — членови на Комисијата изрази мислење дека прекинувањето на бременост може да доведе до потешко оштетување на здравјето на бремената жена.

Член 10

Седниците на Комисијата ги свикува и со нив раководи претседателот. Седниците на Комисијата се одржуваат по потреба.

Член 11

Доколку Комисијата констатира дека нема пречка за вршење прекин на бременоста, донесува одлука за одобрување на прекин на бременоста, врз основа на која прекин на бременоста се врши во здравствена организација на здружен труд која има гинеколошко-акушерско одделение.

Член 12

Ако Комисијата констатира дека постојат медицински контраиндикации ќе донесе одлука за одбивање на прекин на бременоста и ќе ја упати бремената жена на Второстепената комисија.

Член 13

За својата работа Комисијата води записник и книга за евиденција на барањата за прекинување на бременоста по образец број 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.

Записникот за работата на Комисијата го води секретарот на Комисијата, а го потпишуваат претседателот и членовите на Комисијата.

III. НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА

Член 14

Постапката пред Второстепената комисија се покренува по приговор на бремената жена.

Член 15

Со приговорот се приложуваат наодите на лекарот и наодите на Првостепената комисија за прекин на бременоста.

Член 16

За својата работа Второстепената комисија води записник и книга за евиденција на барањата за прекинување на бременоста по обрасците утврдени во член 13 од овој правилник.

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-01-3467

Скопје

Републички секретар
за здравство и социјална политика,
Јездимир Богдански, с. р.

462.

Врз основа на член 34 точка 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ, РОКОВИТЕ И ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА И ИЗВЕ- СТУВАЊЕТО ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУ- ВАЊЕТО ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ НАОД

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот, роковите и обрасците за пријавување на заболување од заразна болест, смрт од заразна болест или на сомневање дека се појавила заразна болест, за водење евиденција и известување за движењето на заразните болести, како и начинот на известувањето за лабораториски наод.

Член 2

Како пријавување, во смисла на овој правилник, се подразбира доставување на пријава пополнета со податоци за утврденото заболување или смрт од определена заразна болест, или за сомневањето дека постои заболување од заразна болест.

Член 3

Како водење евиденција, во смисла на овој правилник, се подразбира водењето на книга на евиденција за појавата и движењето на заразни болести на определено подрачје.

Член 4

Како известување, во смисла на овој правилник, се подразбира писмено доставување на податоци што ја менуваат или дополнуваат веќе доставената пријава или даваат други известувања во врска со појавата на заразна болест.

Член 5

Како известување за лабораториски наод во смисла на овој правилник се подразбира известување за дефинитивната лабораториска дијагноза во врска со пријавената заразна болест.

II. П Р И Ј А В У В А Њ Е

Член 6

Пријавувањето на заболување и смрт од заразни болести, наведени во член 2 на Законот за заштита на населението од заразни болести, се врши врз основа на клиничка дијагноза, по пропишаниот образец број 1 кој е составен дел на овој правилник, веднаш по дознавањето.

Член 7

Пријавите од член 6 од овој правилник ги потпишува лекарот, кој покрај потписот го втиснува печатот со своето име и презиме. Пријавите мораат да имаат втиснато и печат на здравствената организација на здружен труд (во натамошниот текст: здравствена организација) што го врши пријавувањето. Називите на болестите се испишуваат на латински јазик.

Член 8

Пријавите се доставуваат на здравствената организација што врши хигиенско-епидемиолошка дејност на чие подрачје е живеалиштето на заболелото лице.

III. ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 9

Здравствената организација што врши хигиенско-епидемиолошка дејност евиденцијата за утврдените заболувања, односно за утврдената смрт од заразни болести ја води по пропишаниот образец број 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Здравствената организација што врши хигиенско-епидемиолошка дејност книгата на евиденција за пријавените заболувања и смрт од заразни болести, ја води за подрачјето на општината. Во книгата на евиденцијата се запишуваат сите податоци од примените пријави односно известувања.

Здравствената организација што врши хигиенско-епидемиолошка дејност, препис од пријавата веднаш доставува на Републичкиот завод за здравствена заштита.

Републичкиот завод за здравствена заштита, врз основа на примените пријави, води книга на евиденција за движењето на заразните болести во Републиката.

Член 11

Здравствената организација што ќе утврди заболување или смрт од заразна болест кај воено лице, покрај доставувањето на пријава до здравствената организација што врши хигиенско-епидемиолошка дејност за подрачјето, ја известува за тоа и единицата на военото лице и санитетското одделение на армиската област на чие подрачје се наоѓа здравствената организација.

Член 12

Ако болница во која е сместено заболело лице заради лекување, или друга специјализирана здравствена организација, утврди дијагноза која не ѝ одговара на упатната дијагноза, таа за промената на дијагнозата ја известува здравствената организација што врши хигиенско-епидемиолошка дејност на која ѝ е пријавено заболувањето на ова лице, како и здравствената организација што го упатила заболелото лице.

Член 13

Ако здравствена организација или лекар утврдат заболување од заразна болест кај лица што привремено престојуваат во едно место (работна акција, летувалиште, туристички логор и др.), покрај пријавата што ја доставува до здравствената организација што ја врши хигиенско-епидемиолошката дејност во општината на чија територија живее заболелото лице, тие ја известуваат за тоа и соодветната здравствена организација во општината на чија територија е откриена болеста.

Член 14

Ветеринарната организација на здружен труд или ветеринарен работник кога ќе утврдат заболување или цповисување на животно од бруцелоза, Кју-треска, црн пришт, лептоспироза, сакагија, трихинолоза и туларемија ја известуваат за тоа здравствената организација што врши хигиенско-епидемиолошка дејност.

Член 15

Известувањето се врши по писмен пат, веднаш по дознавањето.

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ НАОД

Член 16

Здравствената организација што лекува лице заболело од заразна болест, за кое е должна да изврши лабораториско испитување, по прибавениот лабораториски наод со кој се потврдува, односно менува клиничката дијагноза, веднаш по писмен пат ја известува здравствената организација која го пријавила заболувањето, како и здравствената организација која барала да се изврши лабораториски наод.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,
Јездимир Богдански, с. р.

Здравствена организа-
ција која пријавува
Бр. ——— дата ——— год.
Општина: ———

Образец бр. 1
(формат 14 x 105 см) на
картон
Реден број од евиден-
цијата на здравствена-
та организација

ПРИЈАВА ЗА ЗАБОЛУВАЊЕ — СМРТ ОД ЗАРАЗНА БОЛЕСТ

ПОДАТОЦИ ЗА БОЛНИОТ	ПОДАТОЦИ ЗА БОЛЕСТА
(Презиме и име) _____	Болест _____
Пол м. ж. Години на возраст _____	Болеста утврдена:
Занимање _____	а) клинички
(работа што ја врши)	б) микроскопски
КАДЕ РАБОТИ: _____	в) бактериолошки
(за деца — училиште, детска установа, за	г) серолошки
воени лица: број на воена пошта)	д) биолошки
Живеелиште на болниот: _____	Дата на: _____
(место, улица и број)	заболување _____
Имунизирани против оваа болест НЕ, ДА, _____	смртта _____
	наполно, неполно.

(Печат на здравствената
организација)

(Печат и потпис на
лекарот)

Образец бр. 2
(формат 70 x 25 см)

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

[illegible][illegible]

463.

Врз основа на член 34 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник поблиску се определува начинот на вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација и стручната спрема на лицата, опремата, хемиските и други средства, како и другите услови потребни за нивно вршење.

Член 2

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, во смисла на овој правилник, се дејствија усмерени за отстранување и уништување на причинителите на заразните и паразитарните болести и нивните пренесувачи, како и другите штетници, коишто го загрозуваат здравјето на луѓето.

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација се спроведуваат како профилактичка и како против-епидемиска мерка заради спречување и отстранување на заразните болести, штетните инсекти, глодачи и амбарски штетници во населените места на јавните површини, во средствата на јавниот сообраќај, во објектите за производство и промет на хранителни продукти и во други јавни објекти.

Член 3

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација се врши со примена на механички, физички и хемиски, а по исклучок и биолошки (исклучувајќи ги бактериите и вирусите) средства и методи. Изборот на средствата и методите се врши за секоја конкретна ситуација, според видот на причинителите и векторите, видот на материјалите кои се третираат, степенот на загаденоста и слично, со цел да се постигне што подобар ефект и да не се загрози луѓето, животните и растенијата и да не се оштети материјалот.

II. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

1. Дезинфекција

Член 4

Дезинфекција се спроведува како профилактичка и противепидемиска мерка.

Како профилактичка мерка дезинфекцијата се спроведува заради спречување на појава на некое заболување.

Како противепидемиска мерка дезинфекцијата се спроведува во случај на појава на некое заболување или епидемија, а заради гасење на жариштето и спречување на неговото натамошно ширење.

Член 5

Дезинфекцијата може да биде превентивна, во текот на болеста и завршна.

Превентивната дезинфекција се спроведува како постојана мерка секаде каде постои опасност од појава и ширење на заразни болести.

Дезинфекцијата во текот на болеста е специфична и се спроведува непосредно околу болниот или бацилоносителот.

Завршна дезинфекција се спроведува по оздравувањето, преместувањето, транспортот или смртта на болниот.

Постојани мерки за дезинфекција се спроведуваат во болници и други здравствени организации на здружен труд, детски установи од прет-

школски тип, со цел за спречување и отстранување куќни инфекции, како и во здравствени организации на здружен труд кои работат со заразен материјал или кои произведуваат лекови, вакцини и слични производи за лекување.

Член 6

Дезинфекција се врши на:

- простории во кои престојувале или сè уште престојуваат болни;
- измет и мочка;
- исплувок, изблувок, гној и краста;
- заштитна облека и болнички алишта, веш и постелнина;
- инструменти кои не се стерилизираат;
- раце, како и рани на кожата и лигавиците;
- нужници, умивалници, садови и други санитарни уреди и предмети;
- мебел, играчки и други загадени предмети;
- лешови на умрени од заразни болести ако се пренесуваат;
- отпадни води и води за пиење;
- простории за производство, чување, транспорт и промет на животни намирници;
- јавните објекти (училишта, интернати, кина, простории во кои се собираат поголем број луѓе) подложат на дезинфекција кога постојат епидемиолошки индикации;
- водни објекти и јавни површини, дворови, нужници и ѓубришта после поплави или кога постои опасност од појава на заразни болести;
- средства на јавниот сообраќај кога со истите може да се пренесе зараза.

Член 7

Дезинфекцијата се врши со:

- а) топлина:
 - сува (сува стерилизација, пеглање, пламен);
 - влажна (варење, апарати за дезинфекција со пареа со или без притисок);
 - перење со врела вода и детерџенти;
 - чистење, стружење, миене, филтрација, вентилација и употреба на апарати за механичко чистење со пареа под притисок;
 - користење на сончеви и ултра виолетови зраци (посебни уреди за дезинфекција на вода, млеко, како и воздухот во простории);
 - ултра звук.
- б) хемиски средства:
 - препарати врз основа на хлор, јод, алкохол, соли на тешки метали, оксидативни средства, група на феноли, група на формалдехиди, алкохоли, квартерни амониум бази; и
 - други соодветни хемиски средства, одобрени со важечките прописи.

Член 8

При спроведувањето на дезинфекцијата се води сметка за следното:

- дезинфекцијата во присуство на луѓе се спроведува со средства кои не се штетни по здравјето на луѓето;
- избраното средство е такво што не ги оштетува површините и материјалот;
- при заразните болести се дезинфицира сè што може да содржи и пренесува патогени бактерии;
- дезинфекција при вирусни заболувања се врши со средства кои делуваат на вирусите; и
- дезинфекцијата се врши со средства чија ефикасност е проверена.

Член 9

Ефикасноста на извршената дезинфекција се контролира со соодветни микробиолошки методи на испитувања.

2. Дезинсекција

Член 10

Дезинсекцијата се спроведува како профилактичка и противепидемиска мерка.

Како профилактиска мерка дезинсекцијата се спроведува заради спречување на појавата на трансмисивните зарази и заради уништување на амбарските штетници и штетните инсекти во складиштата за храна, облека и обувки и унапредување на хигиенскиот стандард на населението во работната и животната средина.

Како противепидемиска мерка дезинсекцијата се спроведува заради отстранување и спречување на ширењето на епидемии од трансмисивни и други зарази.

Член 11

Дезинсекцијата се врши со:

- а) топлина:
 - сува (сува комора, сушални, фурни);
 - влажна — пареа (партизанско буре, вриење).
- б) контактни инсектициди од растително потекло:
 - хлорирани јагленоводороди;
 - органо-фосфорни соединенија.
- в) респираторни инсектициди.

Член 12

При изборот на средството за дезинсекција се води сметка за следното:

- употребата на средството да е одобрена со важечките прописи;
- ефикасноста на средството да биде проверена и да делува специфично на инсектите;
- средството да биде безопасно по здравјето на луѓето; и
- спрема тоа средство да не постои резистенција на тие инсекти.

3. Дератизација

Член 13

Дератизацијата се спроведува заради спречување на појавата на заболувањата кои ги пренесуваат глодачите, спречување на ширењето и отстранувањето на епидемиите на тие заболувања, како и заради заштита на објектите, храната и другиот материјал во складиштата.

Член 14

Задолжителна е дератизација во населбите, аеродромите, на средствата на јавниот сообраќај, складиштата и другите работни простории при појава на заразна болест што можат да ја пренесуваат глодачите.

Член 15

Дератизацијата се врши со спроведување на мерки кои имаат за цел да го оневозможат пристапот на глодачите до храната и водата и тоа:

- со градежно технички мерки;
- правилно чување на хранителни продукти и отстранување на отпадоци;
- поставување на ровови околу магацини и други објекти;
- фаќање и уништување на глодачи со помош на клопки и замки;
- отрови со брзо дејство;
- отрови со кумулативно дејство; и
- гасовити отрови.

Член 16

При избор на средство за дератизација се води сметка за следното:

- употребата на средството да е одобрена со важечките прописи;
- ефикасноста на средството да е проверена; и
- затрунените мамци се поставуваат на такви места, за да не можат со нив да се загадат прехранбените продукти.

Член 17

Дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати се врши само заради уништување на амбарски штетници и глодачи во складишта и простории за храна.

Член 18

Дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати се обавува под надзор на лекар.

Лекарот кој врши надзор проверува дали екипата која врши дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати има прописна заштитна опрема, дали се преземени сите мерки за спречување на труење и учествува при пуштањето и испуштањето на гасот.

За запознавање на вработените со мерките за безбедност за време на вршењето на дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати, лекарот кој врши надзор и дава на организацијата каде што се врши дезинсекција и дератизација упатство за однесување за време на вршењето на дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати.

Член 19

Лекарот кој врши надзор над спроведувањето на дезинсекцијата и дератизацијата со цијановодородни препарати презема потребни мерки за претпазливост во врска со транспортот, чувањето и работата со цијановодородните препарати.

Член 20

Препаратите на цијановодородната киселина можат да се транспортираат на начин кој е безбеден за членовите на екипата и околината (посебно возило, херметичко пакување на препаратот и сл.).

Член 21

Испуштање на гасот од цијановодородните препарати може да се врши само дење.

Член 22

Дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати во објекти и простории се врши по отстранувањето на водата, течните намирници, маснотиите, влажните намирници, чајот и прженото кафе, ако не се во херметичка амбалажа. Дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати не може да се врши во присуство на луѓе.

Пред пуштање на гасот од цијановодородните препарати лекарот кој врши надзор посебно проверува дали сите луѓе го напуштиле објектот, односно просторијата во која ќе се пушта гасот. Проверката се врши со прозивка на луѓето, а потоа и со преглед на објектот, односно просторијата.

Околу објектот во кој се врши дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати се поставува стража.

За време на пуштање на гасот од цијановодородните препарати и за време додека гасот се задржува во објектот стражата мора да биде оддалечена најмалку 20 метри.

Член 23

Објектите во кои се пушта гас од цијановодородни препарати се заклучени и запечатени, а клучевите ги чува лекарот што врши надзор.

На сите надворешни врати и приземни пенцериња на објектот во кој се пушта гасот се поставуваат знаци на предупредување, со нацртана мртвечка глава и натпис: „Внимавај отров! — Опасно по живот!“.

Член 24

Пред испуштањето на гасот од објектот во кој е извршена дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати странката се оддалечува најмалку 30 метра. На објектите, кои од објектот во кој е извршена дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати се оддалечени 30 метри, прозорците се држат затворени два часа по испуштањето на гасот. Ако прозорците на објектот во кој се врши дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати се свртени кон улицата, се забранува пешачкиот и друг сообраќај по улицата за време кое ќе го одреди лекарот што врши надзор.

Член 25

Во просториите во кои е извршена дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати може да се влезе по дегазација и извршена детекција, само по одобрување на лекарот кој врши надзор.

III. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

Член 26

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација може да врши здравствена организација на здружен труд која има организирана служба за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во која има најмалку 1 лекар специјалист епидемиолог и два санитарни техничари.

Член 27

Лицата кои вршат дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати и работат со други јаки отрови подлежат на контролни прегледи секои шест месеци.

Член 28

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација врши здравствена организација на здружен труд која има организирана служба за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и најмалку следната опрема: 1 замаглувач (аутомизер), 4 рачни пумпи за прскање, 3 моторни пумпи за прскање, 1 мешалка, како и стаклени и емајлирани садови за чување и подготвување на разни смеси и раствори.

Член 29

Лицата кои вршат дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати, како и дезинсекција и дератизација со јаки отрови, во текот на работата носат заштитна опрема, во зависност од видот на работата и тоа:

- работна (заштитна) облека и капа,
- гумена престилка, а по потреба и гумирана облека,
- гумени чизми и гумени ракавици,
- заштитник за лице и заштитни очила,
- респираторни или заштитни маски со соодветни филтри, а за дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати — специјални заштитни маски и филтри наменети за таа цел.

При депедикулација и при обработка на терен против крлежи и грињи, работната облека (комбинезони) треба да биде импрегнирана со еден од инсектицидите со продолжено дејство.

Член 30

Екипата која врши работи на дезинфекција, дезинсекција и дератизација има прирачна аптека, а екипата која врши дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати и апарат за давање на кислород.

Член 31

Средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација се чуваат во посебни простории.

Член 32

Здравствената организација на здружен труд која има организирана служба за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација ги има најмалку следните простории: 1 работна просторија од 16 м², 1 просторија од 9 м² за сместување на средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, 1 просторија од 9 м² за апарати и заштитна опрема, како и 1 просторија од најмалку 8 м² со топла и ладна вода за приготвување на раствори за работа и отровни мамци и бања со 2 туша.

Член 33

Просторијата во која се чуваат цијановодородните препарати мора да биде наменски градена, оддалечена од станбени и работни простории, штали, живинарници и слично најмалку 20 метри и мора да биде обезбедена против пожар и гром. Вра-

тата мора да биде заклучена и на неа да биде истакнат знак за предупредување, со нацртана мртвечка глава и натпис: „Внимавај отров! — Опасно по живот!“. Клучот од просторијата може да го има само лицето кое е овластено од раководителот на службата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Во истата просторија со цијановодородните препарати не смеат да се чуваат други средства и препарати.

Цијановодородните препарати се чуваат во оригинални херметички пакувања. За потрошениот отров се води посебна евиденција.

Средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација мораат да бидат пакувани во прописна амбалажа, со видлив знак на спакуваното средство, а за отровите со нацртана мртвечка глава и натпис: „Внимавај отров! — Опасно по живот!“.

Отровите кои се чуваат во заеднички простории со другите средства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација мораат да се чуваат во заклучен посебен шкаф. Клучот може да го има само лицето кое е овластено од раководителот на службата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. За потрошените отрови се води посебна евиденција.

Член 34

Здравствените организации на здружен труд кои вршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација мораат да имаат во резерва доволна количина на средства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација за најмалку 3 месеци, вклучувајќи ги и цијановодородните препарати, ако вршат и цијанизација.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 35

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,
Јездимир Богдански, с. р.

464.

Врз основа на член 34 точка 4 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА УМРЕНИТЕ ЛИЦА, КАКО И ЗА ИСКОПУВАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА УМРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Пренесување, како и ископување и пренесување на умрените лица од едно погребно место заради погреб во друго место во иста населба или од едно место заради погреб во друго место на територијата на Републиката или во странство се врши под услови и на начин кои се пропишани со овој правилник.

Член 2

При секое ископување на умрено лице, без оглед на причината на смртта и начинот на закопот, мора да се изврши дезинфекција на сандакот со 5% раствор на формалин, а гробот и непосредната околина со хлорна вар.

Член 3

Лицата што работат на ископување на умрено лице не смеат да имаат рани, струпки или сеченици, а за време на работата мораат да носат бела капа, маска на носот и устата направена од осмократна газа, бел мантил, гумена престилка, гумени долги нараквици и гумени чизми.

Облеката и чевлите од ставот 1 на овој член не смеат да се употребуваат за друга цел и мораат да се дезинфицираат по секоја употреба.

Член 4

Умреното лице што било закопано може да се пренесува само во метален сандак што е ставен во дрвен, без оглед со кое превозно средство се врши преносот. Ако умреното лице било закопано во дрвен сандак по ископувањето тоа ќе се стави во метален сандак кој мора да се залепи и да се стави во дрвен сандак така што да не може да се поместува.

Остатоките од умреното лице кои се ископуваат по десет години од денот на закопот за да се пренесат мораат да се сместат во метален или дрвен сандак.

Член 5

Пренесување на умрено лице по железница може да се врши само во посебен — затворен вагон. Во еден вагон можат да се пренесуваат и повеќе умрени лица.

Ако умреното лице се наоѓа во затворена мртвечка кола, тоа може да се превезува и во отворен железнички вагон.

Член 6

Пренесување на умрено лице со авион во редовниот воздушен сообраќај може да се врши само во определен простор (багажник), под услов тој простор да е одвоен на погоден начин од просторот за багаж.

Пренесување на умрено лице со посебен авион може да се врши и во патничка кабина, под услов да е опремено умреното лице на начин пропишан во член 4 од овој правилник.

Член 7

Пренесување на умрени лица со автобус или автомобил кој служи за превоз на патници, односно со камион може да се врши под услов истовремено со него да не се превезуваат патници ниту некој друг товар, како и да е опремено умреното лице на начинот пропишан во член 4 од овој правилник.

Член 8

Ископување и опремување на умрено лице, како и опремување на умрено лице кое не било закопано за пренесување од едно погребно место заради погреб во друго погребно место во иста населба или од едно место заради погреб во друго место на територијата на Републиката или во странство, може да се врши само во присуство на работник на надлежниот орган за санитарна инспекција или друго лице што овој орган ќе го овласти.

Член 9

Ископување не може да се дозволи во времето од 1 јуни до 31 август, ако умреното лице било закопано само во дрвен сандак, а ископувањето се врши пред истекот на 10 години сметајќи од денот на погребот.

Член 10

Погребот мора да се изврши по извршениот пренос во најкус можен рок, а најдоцна во рок од 24 часа.

Член 11

Ископување и пренесување на умрено лице може да се одобри по барање на членовите на потесното семејство на умреното лице.

Ако членовите на потесното семејство (брачен другар и деца) се умрени пред умреното лице за кое се бара пренесување, барање можат да поднесат и другите сродници, според редоследот утврден со законските прописи за наследување, односно друго овластено лице.

Член 12

Лицето што бара одобрение за пренесување на умрено лице должно е кон барањето да приложи доказ за смртта на лицето чие пренесување се бара. Во барањето за пренесување умрено лице мора да се наведе дали умреното лице било закопано, како и местото (општината) во која се пренесува умреното лице и превозното средство со кое се пренесува умреното лице.

Член 13

Органот на управата што ќе издаде одобрение за пренесување на умрено лице заради погреб од едно место во друго на територијата на Републиката, за издаденото одобрение го известува надлежниот орган на управата на општината во која треба да се изврши погребот.

Член 14

Пренесувањето на умрено лице од едно погребно место во друго се врши со спроводница која се издава на образецот што е пропишан со овој правилник и е негов составен дел.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,

Јездимир Богдански, с. р.

(тембил на органот
што ја издал спровод-
ницата)

Образец на спроводни-
цата за пренесување
на умрени лица
(формат 20 x 30 см.)

СПРОВОДНИЦА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА УМРЕНИ ЛИЦА

А. Податоци за умреното лице:

1. Семејно (за мажени жени и моминско), татково и родено име
2. Ден, месец, година и место на раѓањето
3. Државјанство
4. Час, ден, месец, година и место кога и каде настапила смртта
5. Причина на смртта (на латински и народен јазик)
6. Дали умреното лице било закопано

Б. Други податоци:

1. Место (општина) во која се пренесува умреното лице
2. Превозно средство со кое ќе се изврши превозот и начинот на превоз
3. Начин на кој е утврден идентитетот на умреното лице
4. Број на одобрението за пренесување на умреното лице и назив на органот кој го издал одобрението
5. Одобрението издадено на барање на:
6. Пренесување на мртовец се врши во придружба на:

(датум на издавањето
на спроводницата)

(потпис на издавачот
на спроводницата)

Непотребното да се прецрта

465.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 25 и ставот 1 на член 26 од Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи бр. 02-2886 од 13 септември 1974 година донесена на соборот на работниците на Слаткарското претпријатие „Ванила“ во Скопје, по јавната расправа одржана на 14 јуни 1976 година, на седницата од 17 ноември 1976 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 25 и ставот 1 на член 26 од Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи бр. 02-2886 донесена на соборот на работниците на Слаткарското претпријатие „Ванила“ во Скопје одржан на 13 септември 1974 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Слаткарското претпријатие „Ванила“ во Скопје на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 136/75 од 20 мај 1976 година по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 25 и ставот 1 на член 26 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, а во членот 25 од спогодбата и со ставот 1 на член 23 од Уставот, како и со ставот 3 на член 42 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73).

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека оспорената самоуправна спогодба не содржи основи и мерила според кои ќе се утврдуваат личните доходи на работниците. Потоа Судот утврди дека стартните основи на личните доходи за сите работни места се утврдени во членот 25 од спогодбата и тоа во фиксни износи на бодови без да бидат определени основи и мерила. На крајот Судот утврди дека во ставот 1 на член 26 од спогодбата е определено работникот по основот минат труд за секоја година работен стаж да добива по 10 динари.

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е определено на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот оп-

штествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Според ставот 1 на член 23 од Уставот работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, а со ставот 3 на член 42 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е определено основите и мерилата да бидат однапред предвидени.

Со оглед на тоа што во членот 25 од самоуправната спогодба стартните основи на личните доходи на работниците се определени во фиксни износи, без претходно определување на основи и мерила кои влијаеле врз определувањето на овие износи, Судот оцени дека овој член од спогодбата не е во согласност со членот 22 и со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, како и со ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. Судот исто така оцени дека и ставот 1 на член 26 од спогодбата не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија затоа што во него личниот доход на работниците по основот минат труд е утврден во еднаков фиксен износ за сите работници. Согласно оваа одредба од Уставот, личниот доход на работникот како по основот тековен така и по основот минат труд зависи од резултатите на трудот на работникот и неговиот личен придонес во зголемувањето на доходот на основната организација на здружениот труд, а резултатите од трудот, според мислењето на Судот, не се исти кај сите работници.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 136/75

17 ноември 1976 година

Скопје

Го заменува
Претседателот
на Уставниот суд на Македонија,
Судија

Димитар Стојчев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

402.

Врз основа на член 149 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Стапката на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување за 1977 година се определува на 9,50% од бруто износите на личните до-

ходи и другите примања што служат за утврдување на пензиската основа, односно во висина од 13,85% од нето износите на личните доходи и другите примања што служат за утврдување на пензиската основа.

Пресметувањето и уплатувањето на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување со примена на стапката на придонесот на нето личните доходи и другите примања што служат за утврдување на пензиската основа определена во претходниот став ќе се применува до колку бруто личниот доход не ги содржи сите придонеси од бруто личниот доход.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-1698/1

29 декември 1976 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

403.

Врз основа на член 148 и 149 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ

I

Додатниот придонес за стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење служи за покривање на зголемените обврски на пензиското и инвалидското осигурување што настануваат поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и со намалувањето на старосната граница на осигурениците на одредени работни места односно работи.

II

Додатниот придонес од точка I на оваа одлука го плаќаат организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и други работни заедници кои не се организирани како организации на здружен труд по стапка од:

а) 4,75% на бруто, односно 6,925% на нето основа — за работниците вработени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се сметаат како 18 месеци стаж на осигурување,

б) 3,17% на бруто, односно 4,616% на нето основа — за работниците вработени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување,

в) 2,37% на бруто, односно 3,462% на нето основа — за работниците вработени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување,

г) 1,58% на бруто, односно 2,308% на нето основа — за работниците вработени на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа им се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

III

Додатниот придонес за пензиското и инвалидското осигурување по стапките од точка II на оваа одлука се пресметува на нето личниот доход на работниците вработени на работни места, односно работи на кои стажот на осигурувањето им се смета со зголемено траење.

Со оваа одлука се опфатени осигурениците од член 116 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

IV

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките на додатниот придонес за стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење за 1976 година бр. 01-1607/1 („Службен весник на СРМ“ бр. 45/75).

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-1699/1

29 декември 1976 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

404.

Врз основа на член 148 и 149 став 5 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА СО ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ ПРОСЕК ЗА 1977 ГОДИНА

I

Додатен придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидността над утврдениот просек, во 1977 година плаќаат сите организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и други работни заедници кои не се организирани како организации на здружен труд (во натамошниот текст: организации) кои според својата дејност спаѓаат во групите на дејности во кои бројот на инвалидите го надминува определениот просек и се опфатени со оваа одлука.

II

Додатниот придонес од точка I на оваа одлука го плаќаат организациите кои според својата дејност се распределени во следните групи на дејности, и тоа:

Нето Бруто

I 0125, 0126, 0127, 0128, 0606	по стапка	0,35%	0,26%
II 0117, 0118, 0119, 0122, 0123, 0601	по стапка	0,40%	0,29%
III 0120, 0121, 0300, 0501, 0502, 0503	по стапка	0,65%	0,39%
IV 0111, 0112	по стапка	0,70%	0,41%
V 0107, 0113	по стапка	0,85%	0,46%
VI 0108, 0109, 0110, 1105, 1106	по стапка	1,30%	0,56%

III

Организациите кои вработуваат инвалиди на трудот од II и III категорија на инвалидност со полно работно време можат да бараат намалување на стапката на додатниот придонес од точка II на оваа одлука, и тоа за:

— 10% ако во просек вработуваат еден инвалид на трудот на 71 до 100 активни осигуреници,

— 15% ако во просек вработуваат еден инвалид на трудот на 51 до 70 активни осигуреници,

— 20% ако во просек вработуваат еден инвалид на трудот до 50 активни осигуреници.

Во бројот на вработени инвалиди на трудот не влегуваат инвалидите кои организациите се должни да ги вработуваат согласно со законот.

IV

За измена на стапките, односно престанување на обврските за плаќање на овој придонес поради знатно изменети услови односно околности кај одделни организации одлучуваат стручните служби на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување, по службена должност или на предлог на заинтересираните организации.

V

Основа за пресметување на додатниот придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидността над утврдениот просек претставува нето личниот доход остварен од работа на работниците во редовно работно време, од работа подолга од полното работно време и од дополнителна работа.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-1700/1
29 декември 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

405.

Врз основа на член 148 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 46/72) и член 203 став 1 точка 8 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1977 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДВОЈУВААТ ОД ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ И ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЛУЖАТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА

I

Од вкупните приходи на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за резервата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување се издвојуваат средства во висина од 2%.

II

Дел од средствата на резервата што ќе служи за обртни средства се утврдува во висина од 10% од вкупно остварените расходи на Фондот во 1976 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-1701/1
29 декември 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

406.

Врз основа на член 148 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 19 и член 246 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ОД ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Од вкупните приходи на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување во 1977 година ќе се издвојуваат наменски средства за закрепнување на корисниците на пензија и на определени права од инвалидското осигурување по стапка од 1,5%.

Како основица за пресметување и издвојување на средства по оваа основа ќе служат исплатените пензиски примања и исплатениот надоместок на материјалното обезбедување во врска со професионалната рехабилитација и привремениот надоместок во врска со вработувањето, освен додатокот за помош и нега.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-1702/1
29 декември 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

407.

Врз основа на член 270, 271 и 272 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во членот 258 став 2 зборовите „од 1 јануари 1977“ се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари 1981“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1716/1
29 декември 1976 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

408.

Врз основа на член 203 став 1 точка 4 и член 240 став 4 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (скратено: ЗПИОМ) а во согласност со Планот за развитокот на ЗПИОМ за периодот од 1976 до 1980 година, Собранието на ЗПИОМ на седницата одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИ ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ И ДЕЦА ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Заради создавање и унапредување на условите за вработување на неопределено време на невработени инвалиди на трудот и деца — инвалиди на осигуреници (во натамошниот текст: инвалиди), Заедницата доделува неповратни средства на организациите на здружен труд и другите работни организации (во натамошниот текст: организации).

Член 2

Средствата од претходниот член можат да се доделуваат на организациите во рамките и расположивите средства предвидени со Планот за развитокот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во периодот од 1976 до 1980 година и Финансискиот план на Заедницата во текуштата година.

Член 3

Доделувањето на неповратни средства се врши врз основа на поднесено писмено барање од организациите на здружениот труд.

Барањето треба да содржи:

- број на инвалидите што ќе бидат вработени,
- опис на работните места на кои ќе бидат вработени инвалидите,
- стручната квалификација што се бара за работното место на кое ќе биде вработен инвалидот,
- висина на неповратните средства што се бараат по вработен инвалид.

Член 4

Приоритет во доделувањето на средства имаат организациите кои ќе вработат повеќе инвалиди и ќе бараат помал износ по вработен инвалид.

Член 5

Висината на средствата по вработен инвалид може да изнесува најмногу до 30.000 динари.

Член 6

Доделувањето на средства според оваа одлука ќе го врши комисија на Собранието на ЗПИОМ.

Комисијата е составена од двајца делегати на Собранието и еден работник на Стручната служба на Заедницата.

Комисијата поднесува извештај на Собранието на ЗПИОМ еднаш годишно.

Член 7

За доделените средства се склучува договор помеѓу ЗПИОМ и организацијата на здружениот труд. Договорот во име на ЗПИОМ го потпишува секретарот на Заедницата.

Член 8

Извршувањето на договорот го следи Стручната служба на ЗПИОМ.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 01-1703/1

29 декември 1976 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

409.

Врз основа на член 98 став 2 и член 118 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ДЕЦАТА — ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕТО

I

Во Одлуката за висината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот и децата — инвалиди на осигуреници за времето додека се врши професионална рехабилитација надвор од местото на живеењето („Службен весник на СРМ“ бр. 43/75) во точката II бројката „900,00“ се заменува со бројката „1.030“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-1704/1

29 декември 1976 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ — СКОПЈЕ**410.**

Врз основа на член 28 од Статутот на Заедницата на научните дејности, Собранието на Заедницата, на XVII-та седница одржана на 7-ХП-1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО 1977 ГОДИНА

I

Стапките на придонесите за научните дејности во 1977 година изнесуваат:

- 0,34% од доходот на основните организации на стопанството и другите организации од член 16 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности;
- 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците од член 17 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности.

II

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1913/1

8 декември 1976 година

Скопје

Потпретседател на Собранието
на Заедницата,
инж. **Томе Петрушевски**, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО — БЕРОВО**411.**

Врз основа на член 9 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието, како и член 22 точка 3 од Статутот на Заедницата на основното образование на општина — Берово, Собранието на Заедницата на образованието, на седницата одржана на 18. 11. 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ПОРАДИ НЕДОВОЛНО СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ ВО ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос се зголемува од сегашната 4,8% на 5,8%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1. 11. 1976 година.

Бр. 0301-104/1

18 ноември 1976 година

Берово

СИЗ на основното образование
Претседател,
Благој Чибански, с. р.

СОДРЖИНА

СОДРЖИНА	Страна
439. Одлука за разрешување и избор на членови на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ — — — — —	1089
440. Одлука за престанок на функцијата член и за именување член на Советот на Педагошката академија во Скопје — — — — —	1089
441. Одлука за именување членови на Советот на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки при Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје — — — — —	1089
442. Одлука за именување на член на Советот на Работната организација Факултет за правни и политички науки — Скопје — — — — —	1090
443. Одлука за именување член на Советот на Работната организација Факултет за филозофско-историски науки во Скопје — — — — —	1090
444. Одлука за именување член на Советот на Работната организација Факултет за филолошки науки во Скопје — — — — —	1090
445. Одлука за именување член на Советот на Работната организација Шумарски факултет во Скопје — — — — —	1090
446. Одлука за именување членови на Советот на ООЗТ Виша техничка школа во Битола и членови на Комисијата за избор на директор на Школата — — — — —	1091
447. Одлука за именување членови на Советот на ООЗТ Хемиски факултет во Скопје — — — — —	1091
448. Одлука за именување членови на Советот на ООЗТ Факултет за физика во Скопје — — — — —	1091
449. Одлука за именување членови на Советот на ООЗТ Факултет за металургија и рударство во Скопје — — — — —	1092
450. Одлука за именување членови на Советот на ООЗТ Технолошки факултет во Скопје — — — — —	1092
451. Одлука за именување членови на Советот на ООЗТ Машински факултет во Скопје — — — — —	1092
452. Одлука за именување членови на Советот на ООЗТ Математички факултет во Скопје — — — — —	1093
453. Одлука за именување членови на Советот на ООЗТ Електротехнички факултет во Скопје — — — — —	1093
454. Одлука за именување членови на Советот на ООЗТ Архитектонски факултет во Скопје — — — — —	1093
455. Одлука за именување членови на Советот на ООЗТ Градежен факултет во Скопје — — — — —	1094
456. Одлука за разрешување и именување заменик на републичкиот секретар за народна одбрана — — — — —	1094
457. Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	1094
458. Одлука за измена на Одлуката за минималната откупна цена за кравјо и овчо млеко — — — — —	1095
459. Решение за именување помошник на секретарот на Секретаријатот за односи со странство во Извршниот совет — — — — —	1095
460. Решение за одредување на здравствени организации на здружен труд кои ќе обезбедуваат резерви од средства за имунопрофилактика, серофилактика, хемиофилактика, дезинфекција, дезинсекција и дератизација во случај на епидемија од заразните болести од поголеми размери — — — — —	1095
461. Правилник за начинот на работата на лекарот и првостепената и второстепената комисија за одобрување на прекинување на бременоста — — — — —	1096
462. Правилник за начинот, роковите и обрасците за пријавување, за евиденцијата и известувањето за движењето на заразните болести, како и за начинот на известувањето за лабораториски наод — — — — —	1098
463. Правилник за начинот и условите за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација — — — — —	1100
464. Правилник за условите и начинот на пренесување на умрените лица, како и за ископување и пренесување на умрените лица — — — — —	1102
465. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 136/75 од 17 ноември 1976 година — — — — —	1104
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
402. Одлука за стапката на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување за 1977 година — — — — —	1104
403. Одлука за стапките на додатниот придонес за стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење — — — — —	1105
404. Одлука за стапките на додатниот придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидноста над утврдениот просек за 1977 година — — — — —	1105
405. Одлука за висината на средствата што во 1977 година задолжително се издвојуваат од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за резерва на фондот и за висината на средствата што ќе служат за обртни средства — — — — —	1106
406. Одлука за висината на стапката за издвојување од вкупните приходи на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување за закрепнување на корисниците на пензија и на определени права од инвалидското осигурување за 1977 година — — — — —	1106
407. Одлука за измена на Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — —	1106
408. Одлука за висината и начинот на доделувањето на средства за вработување на невработени инвалиди на трудот и деца инвалиди на осигуреници — — — — —	1106
409. Одлука за измена на Одлуката за висината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот и децата — инвалиди осигуреници за времето додека се врши професионална рехабилитација надвор од местото на живеењето — — — — —	1107
410. Одлука за утврдување стапките на придонесите на научните дејности во 1977 година — — — — —	1107
411. Одлука за зголемување на стапката на придонесот од личен доход од работен однос поради недоволно средства за редовна дејност во Заедницата на основното образование — Берово — — — — —	1107